

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. (Generali CEE Holding B.V.), со регистрирано седиште во Де ентре 91, 1101 БХ Амстердам, Холандија, доставено преку адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден 21.08.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. (Generali CEE Holding B.V.), со регистрирано седиште во Де ентре 91, 1101 БХ Амстердам, Холандија, стекнува единствена контрола над портфолиото за животно осигурување на Ред Сендс Лајф Ашуранс Компани (Јуроп) Лимитед (Red Sands Life Assurance Companz (Europe) Limited), иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 23.07.2020 година а дополнето на 06.08.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. (Generali CEE Holding B.V.), со регистрирано седиште во Де ентре 91, 1101 БХ Амстердам, Холандија, со која Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. (Generali CEE Holding B.V.) стекнува единствена контрола над портфолиото за животно осигурување на Ред Сендс Лајф Ашуранс Компани (Јуроп) Лимитед (Red Sands Life Assurance Companz (Europe) Limited).

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. е дел од Групата на компании на Генерали, управувана од најголемото матично друштво на групацијата – Асикурациони Генерали СпА. Групацијата Генерали дава целосен опсег на осигурителни услуги и поврзани услуги поделени во три главни бизнис сегменти – осигурување на имот и

лица, осигурување на компанија и животно осигурување. Покрај тоа, Генерали Груп е активна и во управување со доброволни пензиски фондови, како и управување со средства.

Групацијата Генерали има едно претпријатие – ќерка во Северна Македонија – Генерали Инвестментс АД Скопје со предмет на работење управување со инвестициски фондови.

Целниот бизнис се состои од портфолио на животно осигурување на Ред Сендс Лајф Ашуранс Компани (Јуроп) Лимитед во Полска. Ред Сендс Лајф Ашуранс Компани (Јуроп) Лимитед е дел од Ред Сендс Иншуранс Груп која обезбедува осигурителни услуги во Европа и тоа гаранции подржани со осигурување, животно осигурување, осигурување на моторни возила и осигурување на домашни миленици и копитари.

Ред Сендс Груп не е активна ниту генерира приходи во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. Д-р Владимир Наумовски